



Податоци за Корисникот на картичката

Име и презиме _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(Име и презиме на Корисникот на латиница, но да не содржи повеќе од 20 знаци вклучувајќи ги и празните места)

Функција _____

Адреса на живеење _____

ЕМБГ _____

Број на л.к., датум и место на издавање _____

Број на пасош , датум и место на издавање _____

Телефон (дом.) _____ Телефон (раб.) _____

Мобилен телефон _____ e-mail _____

ИЗЈАВА

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:

- наведени податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информирам Банката,
- сум информиран дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи и правилата на Банката за заштита на личните податоци,
- информиран сум за условите на кредитната картичка кои ги прифаќам,
- солидарно ќе го надоместам долгот направен со употребата на картичката, доколку тоа не го стори правното лице во одредениот рок.

Потпис на Корисник

Скопје, _____

За Банката:

Забелешки: